

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

Н А Р Е Д Б А

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ПЕРНАТА ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА (АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД РОМАНИЈА И ТУРЦИЈА

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест Авијарната инфлуенца или Птичји грип, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на:

- живи птици;
- еднодневни пилиња;
- јајца за насад;
- семе за вештачко осемнување од живина;
- месо од перната живина;
- непреработени пердуви и нивни делови;
- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба, кои потекнуваат од Романија и Турција.

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо како и обработени пердуви или нивни делови доколку се третирали на начин кој ќе го осигури уништувањето на вирусот на Авијарна инфлуенца или Птичји грип.

3. Условите утврдени во точка 2 од оваа наредба треба да бидат потврдени со меѓународно ветеринарно - здравствено уверение издадено од надлежната служба на земјата извозничка.

4. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат.

5. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратки кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-10968/1
14 октомври 2005 година
Скопје

Министер,
Садула Дураку, с.р.